

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>МЕДИЦИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО</b>			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Правни студии (мастер студии по казнено право)			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет)	Втор			
6.	Академска година/семестар	Петта/трети	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Никола Тупанчески, редовен професор Проф. д-р Александра Деаноска – Трендафилова, вонреден професор			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>				
	<p>Медицинското казнено право е предмет кој треба да им даде на студентите на студии на насоката казнено право основни знаења за точките на среќавање на медицината и казненото право, правните основи за заштита на правата на пациентите, но и нивните обврски во различните биомедицински процедури од терапевтска природа. Во рамките на овој предмет ќе се постават и границите на сферата на забранетото и сферата на дозволеното во определени постапки и ќе им се овозможи на студентите да добијат основни сознанија за улогата на медицината во процесот на постапување со доказите во кривичната постапка итн.</p>				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b>				
	<p>Медицинското казнено право претставува посебна казненоправна дисциплина и посебна област во рамките на медицинското право како посебна правна гранка воопшто. Науката на медицинското казнено право се состои од општ и од посебен дел. Во рамките на општиот дел се изучува системот на медицинското право, изворите, методите, неговото место во општествениот и научниот систем, казненоправната заштита на правата на пациентите итн. Посебните прашања, правните аспекти на различните видови медицински интервенции се предмет на посебниот дел на оваа наука. Такви се: пружањето медицинска помош, еутаназијата, абортусот, медицинските вештачења, психијатриската помош, трансплантацијата, лекарските грешки, репродуктивните технологии, клонирањето, генетските манипулации итн. при што посебен акцент се става на казнено-правните аспекти.</p> <p><b>Детална структура на програмата:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основни карактеристики на медицинското казнено право</li> <li>• Теоретски гледишта за дозволеноста на (био)медицинските интервенции</li> <li>• Права и обврски на субјектите на медицинските процедури</li> <li>• Казненоправна одговорност на здравствените работници</li> <li>• Давање итна медицинска помош</li> <li>• Казненоправни аспекти на лекарската грешка (со посебен осврт врз казненото дело несовесно лекување болни)</li> <li>• Лекарска тајна</li> <li>• Правна регулатива и казненоправни аспекти на репродуктивните технологии</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Казненоправни аспекти на фармацевтската дејност</li> <li>• Казненоправни проблеми поврзани со заразните болести (со посебен осврт на криминализацијата на заразувањето со ХИВ/СИДА)</li> <li>• Медицинските вештачења и нивната улога во казненото право</li> <li>• Посебни медицински и медицински асоцирани процедури и интервенции (евтаназија, абортус, клонирање, трансплатација на органи и ткива од човечко потекло и др. )</li> </ul>
12.	<b>Методи на учење:</b> Материјата е поделена во 12 тематски единици по 3,5 часа. За секоја тема на студентите однапред ќе им биде посочена соодветна литература за подготовка на часот и нивно активно вклучување во интерактивна настава. Наставата ќе се одвива преку предавања и вежби, подготовка на презентации и мини-истражувања и слични проекти, посета на соодветни институции или посета на гости предавачи од соодветни институции зависно од темата на часот, учество на семинари и сл.
13.	<b>Вкупен расположлив фонд на време</b> 150
14.	<b>Распределба на расположливото време</b> 15 недели (3,5 часа неделно)
15.	<b>Форми на наставните активности</b> 15.1      Предавања – теоретска настава      52,5 часа
	15.2      Вежби      /
16.	<b>Други форми на активности</b> 16.1      Проектни задачи      17,5
	16.2      Самостојни задачи      /
	16.3      Домашно учење      80
17.	<b>Начин на оценување</b>
	17.1      Тестови/завршен испит      70
	17.2      Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)      20
	17.3      Активност и учество      10
18.	<b>Критериуми за оценување (бодови / оценка)</b> до 51 бода      5 (пет) (F)
	од 51 до 60 бода      6 (шест) (E)
	од 61 до 70 бода      7 (седум) (D)
	од 71 до 80 бода      8 (осум) (C)
	од 81 до 90 бода      9 (девет) (B)
	од 91 до 100 бода      10 (десет) (A)
19.	<b>Услов за потпис и полагање на завршен испит</b> Освоени најмалку 40 бода од завршен испит и освоени најмалку 11 бода од проектна задача (кумулятивно).
20.	<b>Јазик на кој се изведува наставата</b> Македонски јазик

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуација и самоевалуација			
22.	<b>Литература</b>				
22.1	<b>Задолжителна литература</b>				
	<b>Р. бр.</b>	<b>Автор</b>	<b>Наслов</b>	<b>Издавач</b>	<b>Година</b>
	1.	Тупанчески Никола, Деаноска – Трендафилова Александра, Кипријановска Драгана,	„Медицинско казнено право“	Правен факултет, Скопје	2012 година
22.2	<b>Дополнителна литература</b>				
	<b>Р. бр.</b>	<b>Автор</b>	<b>Наслов</b>	<b>Издавач</b>	<b>Година</b>
	1.	Камбовски В. Тупанчески Н.	Казнено право – посебен дел	Правен факултет, Скопје	2011
	2.	Radišić J	Medicinsko pravo – Drugo izdanje	Beograd	2008
	3.		Кривичен законик		1996 година со сите измени